

Службен весник

на Република Македонија

Број 169

18 ноември 2014, вторник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5225. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година	3	5229. Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година	4
5226. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година	3	5230. Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година	4
5227. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година	4	5231. Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година	5
5228. Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година ...	4	5232. Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година	5

	Стр.		Стр.
5233. Одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година ...	5	5243. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г4-стоваришта КО Житинени, општина Центар Жупа	8
5234. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година.....	6	5244. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско-рекреативен центар Пониква КО Полаки и КО Јастребник општина Кочани.....	8
5235. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година.....	6	5245. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на потисен цевковод за ТИ-РЗ Струга КО Мислешево вон гр Општина Струга	8
5236. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година.....	6	5246. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Националната установа - Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид.....	9
5237. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година.....	6	5247. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Националната установа Драмски театар - Скопје	9
5238. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година.....	6	5248. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Националната установа Народен театар - Битола	10
5239. Одлука за давање на одобрение за основање на општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица	7	5249. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Националната установа - Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип.....	10
5240. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерството за труд и социјална политика	7	5250. Одлука за давање согласност на Одлуката за предлагање на проширување на дејноста на Јавната установа за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми - Скопје	10
5241. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции.....	7	5251. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Кичево и за висината на закупнината	11
5242. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерството за труд и социјална политика.....	8	5252. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	11
		5253. Одлука за продажба на недвижна ствар – деловна зграда во Тетово	12
		5254. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2014 година	12
		5255. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево.....	13
		5256. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга.....	13

	Стр.		Стр.
5257. Одлука за престанок на користење и за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Дојран.....	14	5265. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	22
5258. Одлука за укинување на увозните давачки за пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - слатки пиперки	14	5266. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	22
5259. Одлука за намалување на увозните давачки за домати пире.....	17	5267. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
5260. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија	19	5268. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
5261. Програма за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2014 година	19	5269. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
5262. Правилник за начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката во селските домаќинства во руралните средини, како и формата и содржината на образецот на ознаката	19	5270. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
5263. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии	21	5271. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
5264. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели	22	5272. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	24
		5273. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	24
		Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5225.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр. 02-1609/2-1 од 27.02.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42 - 7142/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5226.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр. 02-1609/2-3 од 27.02.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7142/2
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5227.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр. 02-1752/1 од 5.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7142/3
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5228.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член на Управниот одбор и тоа:

- Синиша Спасов - претседател на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7142/5
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5229.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член на Управниот одбор и тоа:

- Крсто Мукоски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7142/6
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5230.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична

енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член на Управниот одбор и тоа:

- Катерина Глигорова - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7142/7
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5231.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член на Управниот одбор и тоа:

- Михаил Пановски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7142/8
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5232.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член на Управниот одбор и тоа:

- Катерина Шкоро Николиќ - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7142/9
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5233.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член на Управниот одбор и тоа:

- Зоран Тодоровски - член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7142/10
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5234.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година и тоа:

- Раско Мишкоски – член на Надзорниот одбор (независен).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7142/11
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5235.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година и тоа:

- Ромео Јосифовски – член на Надзорниот одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7142/12
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5236.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година и тоа:

- Михаил Цветков – член на Надзорниот одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7142/13
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5237.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-

трична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година и тоа:

- Наташа Радеска-Крстевска – член на Надзорниот одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7142/14 11 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5238.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година и тоа:

- Спирос Мавровски – член на Надзорниот одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7142/15 11 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5239.

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 116/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОПШТИНСКА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица на ул.“Маршал Тито“

бр.8А, Општина Берово, КП 874, КО Берово, на Општина Берово, со седиште на ул.“Димитар Влахов“ бр.10, Општина Берово.

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ 10/05).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9069/1 11 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

5240.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерството за труд и социјална политика, бр. 09-4606/2 од 22.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9086/1 11 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

5241.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции, бр. 09-4605/1 од 22.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9086/2
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5242.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерството за труд и социјална политика, бр. 09-4604/1 од 22.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9086/3
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5243.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г4-СТОВАРИШТА КО ЖИТИНЕНИ, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г4-стоваришта КО Житинени, општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3313 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцел бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 77	Житинени	Житинско Поле	пасиште	4
дел 79	Житинени	Житинско Поле	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот изфат:				6300 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9115/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5244.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 130/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ПОНИКВА КО ПОЛАКИ И КО ЈАСТРЕБНИК ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско-рекреативен центар Пониква КО Полаки и КО Јастребник, општина Кочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 91671м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцел бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
3443/1	Полаки	с. Полаки	пасиште	3
16	Јастребник	Пониква	пасиште	4
дел 11	Јастребник	Пониква	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот изфат:				493800 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9118/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5245.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПОТИСЕН ЦЕВКОВОД ЗА ТИРЗ СТРУГА КО МИСЛЕШЕВО ВОН ГР ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на потисен цевковод за ТИРЗ Струга КО Мислешево вон гр, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна премена, со вкупна површина од 12м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видово место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 27441	Мискиново вон гр	Матарино	овоштарник	2
дел 27501	Мискиново вон гр	Матарино	овоштарник	2
Вкупна површина на земјиштето во сопственост опшг			300/100м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9120/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5246.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари - сценска, светлосна и тонска опрема и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	количина	вредност со ДДВ
1	Дигитални димери со 48 канали – осмар	1	329.712,51
2	Мемориски контролен пункт (дигитална светлосна миксета) – 48 канали 24 фејдери со 2-однаред отпирани режими на работа (preset) и 48 фејдери во проширен режим на работа на 12/24 фејдери 24 фејдери конфигурабилни како канали, саммастери или плејбек 3 одредени отпирани маестри: A preset, B preset, I grab Театарски премин/профејд без нагли промени на интензитет (Театарски премин/профејд) со 2 општи маестри, пресети и дедикирани експона До 216 мемориски отпирани Индивидуални (alone (para)) и канални (group) интервали на премин (fade times) До 25 репродукции (playbacks)/часовни (chases) 2-пресетиран, проширен и меморисан режими за работа, синк фејдлар со филтш копче LED-дисплеј која прикажува статусни информации преку подвижни порани До 250 часови на часовот можат да се снимат како канали или меморисани 1 USB конектор за снимање на шоуто MIDI конектор за ВПЕЗЕНИИВЕЗЕН ПРИКЛУЧОК 1 DMX512/1990 излезен приклучок на XLR-0F конектор 20-260V, 47/63Hz напојување со автоматска детекција	1	83.721,53
3	Рефлектори зум профил 2KW 4 зум лејк, 4 канали за формирање на зрак, со термички изограни рачки	5	300.992,35

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа - Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа - Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9141/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5247.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ДРАМСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари - сценска, светлосна и тонска опрема и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	количина	вредност со ДДВ
1	Мемориски контролен пункт (дигитална светлосна миксета) – Основна единица со: 2 DMX мрежи (universes) на HLR5 16DMX адресабилни мрежи преку Ethernet (во зависност од улогребениот протокол) Универзално напојување 90-264 V, 50-60 Hz 1 SVGA и 1DVI (или HDMI) видео-излез/видео-излези 8 надзорешни линии за далачиноа активација (remote triggering) 1 аудио – излез 1 Ethernet, RJ45 1 приклучок за тастатура 1 HLR3 за 12V столна лампа со „флексибилен врат“ Опремено со: Алфанумеричка тастатура и оптички маус Кабел за напојување Покривка за заштита од прашина Кратко упатство за користење и медиум за реализирање на системот Хардверски опции и дополнителна опрема Дополнителен блок од 120 канали (моќност за надградба со 120 и 240 канални конзоли за следна група) 120CHUP/Хардвер опции и додатоци, Дополнителен блок од 512 канали (retrofit за 512 до 1024 инструменти) 512 CHANNEL, DVD плеер/писател со USB конекција, DVD, MIDI – USB адаптерот MIDI/USB, 22" LCD/TFT монитор LCD22 Playbacks 1 главен маестр со Backout клуч, 24 physical submasters со далачиноа клучици и Flash клуч	1	400.963,20
2	Дигитални димери 48 канали осмар 2, 3KW – 3KW	1	329.712,51

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Драмски театар - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Драмски театар - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9141/2
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5248.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАРОДЕН ТЕАТАР - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари - сценска, светлосна и тонска опрема и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	количина	вредност со ДДВ
1	Дигитални димери со 24 канали – ормар, 2,3 KW	3	494.569,68
2	Рефлектори PL 2KW GY18	12	354.268,77
3	Рефлектори зум профил 2KW 4 зум леќи, 4 капаци за формирање на зрак, со термички изолирани рачки	6	381.192,31
4	Рефлектори циклолама 1KW	8	97.426,51
5	Рефлектори зум профил 1KW 4 зум леќи, 4 капаци за формирање на зрак, со термички изолирани рачки	5	243.099,53
6	Резервни проекциони сјајлици 2KW GY18	10	11.993,51
7	Резервни проекциони сјајлици 1KW GX9 5	10	6.919,22
8	Резервни сјајлици за пар 64; 1KW	10	11.993,51

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Народен театар - Битола.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Народен театар - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9141/3
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5249.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО ШОПОВ“ - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари - сценска, светлосна и тонска опрема и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	количина	вредност со ДДВ
1	Аудио миксета активна 2x500W со 16 канали и мулти процесор 12+4 Влезни приклучоци, 6x AUX, 2 канали за дигитални ефекти, 4-канален USB аудио интерфејс, 11-канален стерео еквијализер и 2x500 вати засилувач класа Д.	1	68.237,86
2	Звучници 400W Карактеристики: 2 системски професионални зајакнати звучници 15" вуфер со голема моќност, 75mm алуминумска намотка внатрешно/надворешно 2" анксиотонска од невидимум со титаниумски ари Отпорен полипропиленски кутин 2 x NL4 Breakout конектор Компонентите се заштитени со ситна, фарбана метална речка Четири M10 виле за висување вградени во адаптерот за монтажа на столб 2 странични рачки и 1 ергономска рачка за лесно премесување и преместување Сива-антрацит боја RAL 7018 Акустички спецификации: Излезен фреквенциски опсег: 10 dB: 45 Hz - 20 kHz Max SPL @ 1M: dB Хоризонтален апгол на покривање: 90° Вертикален апгол на покривање: 60° Чувствителност на системот: 90 dB Номинвална импеданса: 8 Ω Макс. моќност: 400 W Кросовер фреквенции: 1800 Hz	2	50.458,66
3	Рефлектори PC 1KW	5	67.810,78
4	Рефлектори PC 2KW	5	147.611,99
5	Рефлектори зум профил 2KW 4 зум леќи, 4 капаци за формирање на зрак, со термички изолирани рачки	1	60.196,72
6	Рефлектори PAR 64 1KW	5	23.232,99
7	Резервни проекциони сјајлици 2KW, GY18	10	11.993,51
8	Резервни проекциони сјајлици 1KW, GX9 5	10	6.919,22
9	Резервни сјајлици за PAR 64 1KW	5	5.995,30

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа - Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа - Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9141/4
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5250.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014) и член 95 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 116/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕДЛАГАЊЕ НА ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТА НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО - СОЦИЈАЛНИ
ПРОБЛЕМИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за предлагање на проширување на дејноста на Јавната установа за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми - Скопје, бр.02-3040/2 донесена од Управниот одбор на Јавната установа за згрижување деца со воспитно - социјални проблеми – Скопје, на седницата одржана на 16.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9181/1 11 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

5251.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија”, бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА КИЧЕВО
И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Кичево и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство и трговија Ки Сејфти Системс Македонија ДООЕЛ Скопје со седиште во Град Скопје.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 25/1, 26/1, 27, 28, 29/1, 299 и 1532/2, со површина од 42 154 м², според Имотниот лист бр. 962 за КО Србјани и Геодетскиот Елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр.1616/241 од 10.09.2014 година, сопственост на Република Македонија и претставува градежно земјиште, според Извод од Урбанистичкиот план издаден од Република Македонија, Општина Кичево, под бр. 09-14/516 од 18.08.2014 година, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ Кичево, бр. Х7509 од 2010 година, одобрен по извршена ревизија од Комисијата при Министерството за транспорт и врски под бр.16-2244/7 од 23.08.2010 година („Градежното земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од деведесет и пет (95) години, сметано од денот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- во првите пет години, закупнината изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на исплата, односно 4.215,4 евра за една година, одредено како фиксен износ.

- по истекот на првите пет години, закупнината ќе се одредува за секоја година посебно, десет дена пред датумот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште и ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за квадратен метар, прилагодена за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде максималната стапка на зголемување.

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџетот на Република Македонија во висина од 21.077 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на датумот на уплата, кој износ претставува закупнина за првите пет години, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.

По истекот на првите пет години, сметано од датумот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9188/1 11 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

5252.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на инфраструктурен објект – пристаниште, кој се наоѓа на КП бр. 16566, во КО Охрид 3, општина Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9204/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5253.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР
– ДЕЛОВНА ЗГРАДА ВО ТЕТОВО

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за финансии, на ул. „Илинденска“ во Тетово, КП бр.13371, дел 0, број на зграда 1, намена деловна зграда вон стопанство, влез 1, кат 1, број 63, со површина од 20 м², запишана во Имотен лист бр.30480 за КО Тетово 3.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 53.582,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на објектот на износ од 1.071.638,50 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува 37.509,00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се доставува до Министерството за финансии во рок од 10 дена од денот на објавување на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижната ствар, односно 37.507,00 денари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигната крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рок за уплата на средствата од најповолната понуда изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9210/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5254.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2014
ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2014 година бр.02-2121/1-2/2, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 21.10.2014 година.

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставуваат за одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии на дивечот во ловиштата, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за ловството и Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9316/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5257.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11. 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден бр.	Опрема во сервисен пункт	количина
1.	Метален пулт за салати со садорпер 160см/80см/85 см со додатен метален елемент 50см/60см/85см и долен дел со разпаден простор и компресор марка Mrako	1
2.	Метална маса 120см/80см/85 см	1
3.	Електрична печка за лица и пецива марка Rosfrat 90см/70см/45 см со постолче 90см/70см/40см	1
4.	Метален мијалник со едно корито 100см/60см/85см	1
5.	Метална маса (пулт за лица) 140см/60см/85 см со долен разпаден орман со компресор марка Mrako	1
6.	Метална маса (пулт за лица) 140см/60см/85 см	1
7.	Метален пулт за прием на готово јадење од 1м	2
8.	Метален пулт за миење нечисти и чување чисти садови од 1,5м	2
9.	Термо блок марка Rosfrat кој се состои од: -скара на плин марка Rosfrat 80см/75см/80см -плински шпорет со четири плочи со рерна марка Rosfrat 80см/70см/85см -плинска фритеза со два базена со постолче марка Rosfrat 40см/60см/51см	1 1 1
10.	Метална сидна полица во две нивоа за чување садови	2
11.	Собирач на масти, хауба со филтри светло 180см/100см/Н	1

Реден бр.	Опрема за шанк	количина
1	Метален ладен пулт за пијалок со компресор марка Mrako кој се состои од: Метален шанк со должина 190см Ледомат марка Arisco	8 5
2	Фрижидер за пијалоци со стаклени врати марка Lih 2x80см/60см/180см	4
3	Метален пулт за пијалок со компресор марка Mrako зграден во пултот со должина од 1 метар	2

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост на општина Дојран без надомест.

Член 3

Министерот за транспорт и врски склучува договор со градоначалникот на општина Дојран со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9355/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5258.

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012, 171/2012 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА ПИПЕРКИ ОД РОДОТ CAPSICUM ИЛИ ОД РОДОТ PIMENTA: - СЛАТКИ ПИПЕРКИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозните давачки – царинска стапка и посебна давачка при увозот на пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - слатки пиперки, тарифна ознака 0709 60 10 00 за квота во количина од 2.000 тони.

Член 2

Распределбата на квотата на пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - слатки пиперки од членот 1 на оваа одлука ќе се врши по принципот “прв дојден, прв корисник” (first come – first served). Количината која може да ја увезе еден корисник изнесува најмногу 500 тони.

Член 3

Барањето за распределба на квотата за пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - слатки пиперки се поднесува од страна на увозникот или неговиот застапник во хартиен облик во два примерока или во електронски облик преку информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки ЕХИМ (во продолжение информациоен систем), на Образец за барање за распределување на тарифни квоти, даден во прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува, а доколку е во хартиена форма и се предава до една од следниве Царински испостави:

- Царинска испостава Скопје 1;
- Царинска испостава Скопје 2;
- Царинска испостава Скопје 3;
- Царинска испостава Скопје 4;
- Царинска испостава Куманово;
- Царинска испостава Гевгелија;
- Царинска испостава Струмица;
- Царинска испостава Битола;
- Царинска испостава Штип;
- Царинска испостава Велес;
- Царинска испостава Деве Баир;
- Царинска испостава Ново Село;
- Царинска испостава Блаце;
- Царинска испостава Кафасан;
- Царинска испостава Табановце;
- Царинска испостава Мецитлија;
- Царинска испостава Струга; и
- Царинска испостава Делчево.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за пиперки од родот *Capsicum* или од родот *Pimenta*: - слатки пиперки ставено на увид за секоја поединечна царинска декларација.

Царинската испостава кај која е поднесено барањето за распределба на тарифна квота во електронски облик, веднаш по внесувањето на регистарскиот број на декларацијата на увоз на царинење во образецот го препраќа барањето преку информациониот систем до Царинската управа.

Царинската испостава кај која е поднесено, односно предадено барање за распределба на тарифна квота во хартиен облик, барањето го внесува во електронски облик на Образец и веднаш по внесувањето на регистарскиот број на декларацијата за увозно царинење во Образецот го препраќа барањето преку информациониот систем до Царинската управа.

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е прифатено од страна на царинските органи кога по електронското доставување до Царинската управа, Царинската испостава ќе се добие автоматски генерирано известување дека барањето е евидентирано во информациониот систем.

Член 4

Приемот на барањето од член 3 на оваа одлука во Царинската управа се врши непрекинато.

Прифаќањето на барањето од член 3 на оваа одлука во Царинската управа се врши по ред што одговара на редот на нивното добивање (датум).

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа одлука во Царинската управа се врши секој работен ден (од понеделник до петок) до 15 часот истиот работен ден.

Член 5

Царинската управа по обработката на поднесените барања во 15 часот врши распределба на квотата за пиперки од родот *Capsicum* или од родот *Pimenta*: - слатки пиперки.

Сите поднесени барања во текот на еден календарски ден подеднакво конкурираат за распределба на преостанатата квота.

Ако вкупната количина на пиперки од родот *Capsicum* или од родот *Pimenta*: - слатки пиперки од барањата по поединечен ден ја надминува преостанатата квота на пиперки од родот *Capsicum* или од родот *Pimenta*: - слатки пиперки, распределбата на квотата се врши во сразмерни делови за секое поединечно барање во зависност од количината која што била барана.

Член 6

Распределената квота за пиперки од родот *Capsicum* или од родот *Pimenta*: - слатки пиперки, Царинската управа ја потврдува преку информациониот систем односно на образецот од барањето поднесено во согласност со член 3 од оваа одлука.

По извршената распределба на тарифните квоти, преку информациониот систем се изготвуваат извештаи за сите царински испостави кои имаат доставено барања за распределување на тарифни квоти. Дневните извештаи за добиени потврди за распределени или делумно одбиени тарифни квоти преку информациониот систем се изготвуваат по завршување на распределбата и се достапни на царинските испостави.

Член 7

Пиперките од родот *Capsicum* или од родот *Pimenta*: - слатки пиперки од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12.2014 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9548/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТА ЗА ПИПЕРКИ ОД РОДОТ CAPSICUM
ИЛИ ОД РОДОТ PIMENTA: - СЛАТКИ ПИПЕРКИ

1. УВОЗНИК	Бр. _____	2. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ	Бр. _____
		_____	(м.п)
		одговорно лице	
3. ЕДИН.МЕРА	4. КОЛИЧИНА	5. ТАРИФНА ОЗНАКА (десет цифри) 0709 60 10 00	
6. ОПИС			
- Пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta: -- Слатки пиперки			
7. БР. на ЕЦД и ДАТУМ		8. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ	
		_____	(м.п)
		одговорно лице	

ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА КВОТА ЗА ПИПЕРКИ ОД РОДОТ
CAPSICUM ИЛИ ОД РОДОТ PIMENTA: - СЛАТКИ ПИПЕРКИ

1. Број	2. Датум	3. Тар. ознака 0709 60 10 00	4. Един. мера	5. Количина
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 60%;"> _____ Одговорен царински службеник </div> <div style="text-align: right; width: 35%;"> (м.п) </div> </div>				

**ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ ЌЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ
СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ Е НАПЛАТЕНА
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ПО ТАРИФЕН БРОЈ 1 И ТАРИФЕН БРОЈ 7**

5259.

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија” бр.39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012 и 171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА
ДОМАТНО ПИРЕ**

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за намалување на увозните давачки-царинската стапка при увозот на доматино пире, тарифна ознака 2002 90 91 00 од 50% на 25% за квота во количина од 500 тони.

Член 2

Распределбата на квотата за доматино пире од членот 1 на оваа одлука ќе се врши по принципот „прв дојден, прв корисник” (first come – first served). Количината која може да ја увезе еден корисник изнесува најмногу 125 тони.

Член 3

Барањето за распределба на квотата за доматино пире се поднесува од страна на увозникот или неговиот застапник во хартиен облик во два примерока или во електронски облик преку информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки ЕХИМ (во продолжение информациониот систем), на Образец за барање за распределување на тарифни квоти даден во прилог кој е составен дел на оваа одлука.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува, а доколку е во хартиена форма и се предава до една од следниве Царински испостава:

- Царинска испостава Скопје 1;
- Царинска испостава Скопје 2;
- Царинска испостава Скопје 3;
- Царинска испостава Скопје 4;
- Царинска испостава Куманово;
- Царинска испостава Гевгелија;
- Царинска испостава Струмица;
- Царинска испостава Битола;
- Царинска испостава Штип;
- Царинска испостава Велес;
- Царинска испостава Деве Баир;
- Царинска Испостава Ново Село;
- Царинска испостава Блаце;
- Царинска испостава Кафасан;
- Царинска испостава Табановце;
- Царинска испостава Мецитлија;
- Царинска испостава Струга и
- Царинска испостава Делчево.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за доматино пире ставено на увид за секоја поединечна царинска декларација.

Царинската испостава кај која е поднесено барање за распределба на тарифна квота во електронски облик веднаш по внесувањето на регистерскиот број на декларацијата за увозно царинење во Образецот го препраќа барањето преку информациониот систем до Царинската управа.

Царинската испостава кај која е поднесено, односно предадено барање за распределба на тарифна квота во хартиен облик, барањето го внесува во електронски облик на Образец и веднаш по внесувањето на регистерскиот број на декларацијата за увозно царинење во Образецот го препраќа барањето преку информациониот систем до Царинската управа.

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е прифатено од страна на царинските органи кога по електронското доставување до Царинската управа, царинската испостава ќе добие автоматски генерирано известување дека барањето е евидентирано во информациониот систем.

Член 4

Приемот на барањето од член 3 на оваа одлука во Царинската управа се врши непрекинато.

Прифаќањето на барањето од член 3 на оваа одлука во царинската управа се врши по ред што одговара на редот на нивното добивање (датум).

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа одлука во Царинската управа се врши секој работен ден (од понеделник до петок) до 15 часот истиот работен ден.

Член 5

Царинската управа по обработката на поднесените барања во 15 часот врши распределба на квотата за доматино пире.

Сите поднесени барања во текот на еден календарски ден подеднакво конкурираат за распределба на преостанатата квота.

Ако вкупната количина на доматино пире од барањата по поединечен ден ја надминува преостанатата квота на доматино пире распределбата на квотата се врши во сразмерни делови за секое поединечно барање во зависност од количината која што била барана.

Член 6

Распределената квота за доматино пире, Царинската управа ја потврдува преку информациониот систем, односно на образецот од барањето поднесено во согласност со член 3 од оваа одлука.

По извршената распределба на тарифните квоти, преку информациониот систем се изготвуваат извештаи за сите царински испостави кои имаат доставено барања за распределување на тарифни квоти. Дневните извештаи за добиени потврди за распределени или делумно одбиени тарифни квоти преку информациониот систем се изготвуваат по завршување на распределбата и се достапни на царинските испостави.

Член 7

Домаатното пире од член 1 на оваа одлука ќе се увезува заклучно со 30.6.2015 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9548/2
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТА ЗА ДОМАТНО ПИРЕ

1. УВОЗНИК		Бр.	2. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ		Бр.
			_____		(м.п)
		одговорно лице			
3. ЕДИН. МЕРА	4. КОЛИЧИНА	5. ТАРИФНА ОЗНАКА (десет цифри)			
		2002 90 91 00			
6. ОПИС					
Домати приготвени или конзервирани на друг начин освен со оцет или оцетна киселина: - Друго: -- Со содржина на сува материја поголема од 30% по маса: --- Во пакувања со нето маса што надминува 1 кг					
7. БР. на ЕЦД и ДАТУМ			8. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ		
			_____		(м.п)
			одговорно лице		

ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА КВОТА ЗА ДОМАТНО ПИРЕ

1. Број	2. Датум	3. Тар. ознака	4. Един. мера	5. Количина
		2002 90 91 00		

		Одговорен царински службеник		
		(м.п)		

ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ КЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ Е НАПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ПО ТАРИФЕН БРОЈ 1 И ТАРИФЕН БРОЈ 7

5260.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

- Градежна парцела 1, составена од дел од КП број 208, дел од КП 219, дел од КП 247, дел од КП 245, дел од КП 244 и дел од КП 243, сите КО Пакошево, евидентирани во Имотен лист број 222 и дел од КП 352/2, КО Пакошево, евидентирана во Имотен лист број 41, со вкупна површина од 157267м².

Врз основа на согласноста број 44-9980/2, од 11.11.2014 година на Министерството за култура со која се откажала од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе Министерството за транспорт и врски согласно член 46, став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9569/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5261.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и пресудување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013, 112/2014 и 144/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.11.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Во Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14 и 123/14), во делот: „МЕРКИ И АКТИВНОСТИ“, во ставот 3, по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7. Обезбедување на средства за парична помош за реални погребни трошоци кои ќе се исплатат на семејството на умреното лице од кое се земено делови од човечкото тело заради лекување.“

Во делот „ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“, во став 2, точката 5 се менува и гласи:

„5. Финансиски средства за погребни трошоци кои ќе се исплатат на семејството на умреното лице од кое се земено делови од човечкото тело заради лекување.“

Во табелата, во делот „Активност“ петиот ред се менува и гласи:„

Финансиски средства за погребни трошоци (6 кадавера по 50.000,00денари)	Министерство за здравство на Република Македонија	300.000,00
---	---	------------

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9088/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

5262.

Врз основа на член 53-а став 3 и член 53-б став 2 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13 и 166/14), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА
ДОБИВАЊЕ НА ОЗНАКАТА ВО СЕЛСКИТЕ ДОМАКИНСТВА
ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОЗНАКАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката во селските домаќинства во руралните средини, како и формата и содржината на образецот на ознаката.

Член 2

Селските домаќинства претставуваат функционална единица на една семејна фарма (во натамошниот текст – објект), каде што на гостите во зависност од видот, им се даваат угостителски услуги за подготовка и послужување на топли и ладни јадења, пијалаци и напивки вообичаени за крајот во кој се наоѓа селското домаќинство, главно од домашно производство, а најмногу за 50 лица истовремено, како и услуги на сместување и други услуги за туристичка потрошувачка.

Под домашно производство се подразбираат:

- земјоделски производи произведени од страна на селските домаќинства кои даваат угостителски услуги и
- земјоделско-прехранбени производи произведени во други селски домаќинства запишани во регистарот за земјоделци, од каде се купуваат производите од страна на селското домаќинство кое дава угостителски услуги.

Под храна и пијалоци типични за регионот на едно селско домаќинство се смета сето она што е подготвено на традиционален начин и дадено како услуга на клиентот на самата локација (локална храна, пијалоци и напивки).

Член 3

Со ознака за рурални средини, на барање на селското домаќинство се означуваат: куќи, апартмани и соби за издавање.

Куќата, апартманот или собите за издавање од став 1 на овој член претставуваат угостителски објекти во сопственост на селските домаќинства кои се издаваат на туристи. Тие треба да ги исполнуваат минимално техничките услови за давање услуги за сместување, а доколку се даваат услуги за исхрана треба да бидат исполнети и условите за давање исхрана согласно пропи-сните за безбедност на храната.

Во руралните средини, категоризацијата на куќите, апартманите и собите за издавање се врши согласно Прилог 4 од Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност и согласно поблиските критериуми утврдени во членовите 4 и 5 од овој правилник.

Член 4

Објектот на селското домаќинство треба да биде уреден и опремен во согласност со традицијата на крајот во кој се ноаѓа истиот. Уредувањето и опремувањето на објектот треба да обезбеди непречено и сигурно движење и престој на гостите и членовите на домаќинството, непречен проток на стварите и соодветно чување на стоката, храната и пијалокот.

Внатрешното уредување на објектот треба да биде без оштетувања и знаци на дотраеност, а опремата и уредувањето во објектот не треба да бидат оштетени и треба да бидат во исправна и функционална состојба.

Надворешниот изглед на објектот треба да биде без оштетувања и знаци на дотраеност, а околината треба да биде уредена.

Член 5

Во објектот на селското домаќинство - собите во куќите, становите за одмор и собите кои се издаваат на гости можат да бидат еднокреветни, двокреветни и повеќекреветни.

Површината на собата треба да изнесува најмалку 7 м² за еднокреветна и 10 м² за двокреветна соба, не сметајќи ги во тоа споредните простории како што се бања, ВЦ, претпростор и балкон.

Површината на бањата со ВЦ-то треба да изнесува најмалку 2,5 м², претпросторот со мијалник 1 м², а дневниот престој со просторот за послужување и кујнскиот простор (доколку е организирана исхрана) 9 м².

Внатрешната височина во собите со равен кров и просечната висина на собите со кос кров од подот до таванот треба да изнесува најмалку 2,4 метри.

Селското домаќинство кое на гостите им дава услуга за исхрана, алкохолни и безалкохолни пијалоци (појадок, полупансион, пансион, останати топли и ладни јадења), треба во близина на објектот да има угостителски содржини кои одговараат на капацитетот, опремени и уредени на соодветен начин за подготовка и конзумирање на храната согласно овој правилник.

Селското домаќинство може на отворен простор или во просторија, односно затворен простор да подготвува храна на традиционален начин (ражен, скара, сач, фурна, котел и сл.).

Селското домаќинство кое послужува храна и пијалоци во задолжителните угостителски содржини (ресторан, тераса) може истите да ги послужува и надвор од тие содржини во традиционални објекти во состав на селското домаќинство или во уреден простор во руралното опкружување надвор од селското домаќинство.

Доставата на храна и пијалоци и приборот за послужување, како и послужувањето надвор од селското домаќинство треба да биде во соодветни посатки.

Во просторијата за послужување на гости каде има поставено маси, треба да биде обезбеден простор од најмалку 4 м² за една маса со четири (4) столови.

Во угостителските објекти во кои гостите покрај пулт или шанк се послужуваат со храна и пијалоци, треба да биде обезбеден простор од најмалку 0,8 м² по еден гостин не сметајќи го просторот зафатен со опремата (пулт, шанк и слично).

Член 6

Ознаката за селските домаќинства во руралните средини кои вршат угостителска дејност е сончоглед и се изработува на плочка во форма на правоаголник со димензии 30x21 см, на бела подлога и рамка со црна боја.

Формата и содржината на ознаката за селско домаќинство во рурална средина дадени се во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Селските домаќинства во руралните средини кои вршат угостителска дејност, на главниот влез во угостителскиот објект треба на видно место да ја истакнат ознаката за селско домаќинство во рурална средина, до ознаката категоријата на угостителскиот објект и називот на објектот.


Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-4291/8
10 ноември 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Прилог



МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

5263.

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-3335/1 од 9 октомври 2014 година престанува да важи за политичките партии:

1. МБ: 5168029 – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 27);
2. МБ: 4246730 – СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);;
3. МБ: 5867720 – ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);
4. МБ: 4167953 – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации / член 25 и годишен финансиски извештај / член 27);
5. МБ: 4211251 – ВМРО – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (не е доставена годишна сметка / член 26 став 3);
6. МБ: 6084974 – ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации / член 25);

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 153/2014 од 20.10.2014 година, Државниот завод за ревизија достави барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичките партии кои ги исполниле обврските за финансиско известување за 2013 година број 36-649/4 од 6.11.2014 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичките партии ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, ВМРО – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА и ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, ги исполниле целосно своите обврски за финансиско известување за 2013 година.

Со оглед дека наведените политички партии ги исполниле условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-3335/8
12 ноември 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5264.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Риби“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Риби“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, во овална форма со димензии 35 x 45 мм, полирани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е прикажана украсна композиција што претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песочниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вметнато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото стакленце). На горниот дел од кованата пара е прикажан грбот на Република Македонија. По должината на периметарот, на двете страни, се прикажани симболите на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци (Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2015“ и ознаката „Ag925“.

- на левата страна на реверсот е прикажана слика на двете риби коишто пливаат во спротивна насока. На десната страна е претставен украс составен од водни лилјани коишто го опкружуваат вметнатото кобалтно стакленце на којшто е насликано соѕвездието на хороскопскиот знак Риби.

На долниот дел, по должината на периметарот, е претставено името на хороскопскиот знак Риби на латински јазик и симболот на хороскопскиот знак Риби отпечатен на лист од воден лилјан.

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги перките и крушките, симболот на Риби и центарот на цветот) се насликани со злато.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/XI-1/2014
14 ноември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

5265.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црничани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црничани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Црничани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19108/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5266.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мало Мраморани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мало Мраморани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мало Мраморани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19109/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5267.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Другово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Другово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Другово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19110/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5268.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Карбуница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Карбуница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Карбуница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19111/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5269.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Амзабегово-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Амзабегово-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Амзабегово-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19112/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5270.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дурачка Река, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дурачка Река, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дурачка Река.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19113/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5271.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Беловодица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Беловодица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Беловодица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19114/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5272.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пешталево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пешталево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пешталево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19115/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5273.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 28.10.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кокре, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кокре, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кокре.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-19116/1
28 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014169